



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 31 август 2021 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: јули 2021 година

- Во јули 2021 година, просечната каматна стапка на вкупните кредити забележа месечно и годишно намалување од 0,04 п.п. и 0,25 п.п., соодветно и изнесува 4,50%. Просечната каматна стапка на вкупните депозити изнесува 0,83% и оствари пад на месечна и годишна основа од 0,01 п.п. и 0,22 п.п., соодветно.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените² кредити изнесува 3,62%, што претставува месечен и годишен пад од 0,41 п.п. и 0,36 п.п., соодветно. Просечната каматна стапка на новопримените депозити се намали на месечно и годишно ниво за 0,02 п.п. и 0,18 п.п., соодветно и изнесува 0,51%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и на новите кредити и депозити^{3,4,5}

| | 7.2020 | 9.2020 | 12.2020 | 1.2021 | 2.2021 | 3.2021 | 4.2021 | 5.2021 | 6.2021 | 7.2021 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| во % на годишно ниво | | | | | | | | | | |
| Вкупни кредити | 4.75 | 4.70 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.58 | 4.56 | 4.54 | 4.50 |
| Корпоративен сектор | 3.89 | 3.80 | 3.73 | 3.71 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 3.68 | 3.65 | 3.61 |
| Домаќинства | 5.56 | 5.53 | 5.46 | 5.45 | 5.43 | 5.40 | 5.37 | 5.35 | 5.33 | 5.30 |
| Новоодобрани кредити | 3.98 | 3.99 | 3.78 | 3.98 | 4.25 | 3.94 | 4.09 | 3.84 | 4.03 | 3.62 |
| Корпоративен сектор | 3.64 | 3.82 | 3.42 | 3.60 | 3.76 | 3.51 | 3.85 | 3.31 | 3.43 | 3.04 |
| Домаќинства | 4.48 | 4.51 | 4.38 | 4.56 | 4.68 | 4.61 | 4.49 | 4.61 | 4.64 | 4.58 |
| Вкупни депозити | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.89 | 0.90 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| Корпоративен сектор | 1.29 | 1.14 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.15 | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.11 |
| Домаќинства | 1.03 | 0.96 | 0.92 | 0.89 | 0.88 | 0.86 | 0.87 | 0.82 | 0.80 | 0.79 |
| Новопримени депозити | 0.69 | 0.76 | 0.68 | 0.62 | 0.71 | 0.76 | 0.62 | 0.67 | 0.53 | 0.51 |
| Корпоративен сектор | 0.57 | 0.74 | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.75 | 0.65 | 0.74 | 0.51 | 0.42 |
| Домаќинства | 0.79 | 0.78 | 0.85 | 0.66 | 0.86 | 0.77 | 0.61 | 0.64 | 0.53 | 0.57 |

Извор: НБРСМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види ја методологијата

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

² Во однос на каматните стапки на новоодобрените кредити/новопримените депозити се карактеристични променливи движења. Ваквите движења на каматните стапки произлегуваат од промените на обемот на новите депозити/кредити (којшто од месец во месец може познателно да се менува), како и од новодоговорената каматна стапка.

³ Ефектите од промените во методологијата објавени во информацијата на 20 јули 2018 година (www.nbrm.mk/content/statistika/informacii/Informacija_za_promeni_vo_monetarnata_statistika_mk.pdf) не се согледуваат кај поединечните категории каматни стапки на депозитите / кредитите (во денари без валутна клаузула, во денари со валутна клаузула и во странска валута), туку само кај агрегираните каматни стапки (во денари и во странска валута) коишто не се предмет на анализа во соопштението, но се објавуваат на интернет-страницата на НБРСМ.

⁴ Во август 2020 година е укината дозволата за основање и работење на една банка. Податоците за каматните стапки за јули 2020 година ги вклучуваат јунските податоци за каматните стапки за оваа банка.


⁵ Податоците за каматните стапки од август 2020 година не ги вклучуваат податоците за една банка на која во август 2020 година ѝ е укината дозволата за основање и работење и е отворена стечајна постапка.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика



1. Каматни стапки на корпоративниот сектор⁶

- Просечната каматна стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор во јули изнесува 3,61% и е пониска за 0,04 п.п. споредено со претходниот месец. Надолната промена е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,06 п.п., соодветно), додека каматните стапки на кредитите во странска валута се непроменети. Анализирano на годишна основа, каматната стапка на вкупните кредити одобрени на корпоративниот сектор се намали за 0,28 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Во јули, каматната стапка на новоодобрените кредити на корпоративниот сектор изнесува 3,04%, при остварен месечен пад од 0,39 п.п. Падот се должи на намалувањето кај сите компоненти: намалувањето на каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 1,00 п.п. и 0,01 п.п., соодветно) и каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,06 п.п., соодветно). Споредено со истиот месец минатата година, оваа каматна стапка бележи пад од 0,60 п.п.



Извор: НБРСМ.


⁶ За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор ги опфаќа нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, каматната стапка на вкупните депозити на корпоративниот сектор е пониска за 0,05 п.п. на месечна основа и изнесува 1,11%. Надолната промена произлегува од намалувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута и каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,06 п.п. и 0,05 п.п., соодветно), при непроменети каматни стапки на денарските депозити со валутна клаузула. На годишно ниво, оваа каматна стапка е намалена за 0,18 п.п.
- Каматната стапка на новопримените депозити⁷ на корпоративниот сектор во јули изнесува 0,42%, што претставува месечен пад од 0,09 п.п. Притоа, падот во целост се должи на намалувањето на каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,62 п.п.), при евидентиран раст на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,07 п.п.). Овој месец, банките и штедилниците не примиле денарски депозити со валутна клаузула. На годишна основа, каматната стапка на новопримените депозити на корпоративниот сектор е пониска за 0,15 п.п.

2. Каматни стапки на домаќинствата⁸



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата во јули е намалена за 0,03 п.п. во однос на претходниот месец и изнесува 5,30%. Надолната промена е резултат на намалувањето на каматните стапки на денарските кредити без и со валутна клаузула (за 0,07 п.п. и 0,02 п.п., соодветно), во услови на раст на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,21 п.п.). Во споредба со јули минатата година, каматната стапка на вкупните кредити на домаќинствата оствари пад од 0,26 п.п.



⁷ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор прекинут во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁸ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

- Овој месец, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити на домаќинствата изнесува 4,58% и бележи пад од 0,06 п.п., на месечно ниво. Притоа, падот е одраз на намалувањето на каматните стапки на кредитите во странска валута и кредитите во денари со валутна клаузула (за 0,13 п.п. и 0,08 п.п., соодветно), при остварен раст на каматните стапки на кредитите во денари без валутна клаузула (за 0,09 п.п.). Анализирано на годишна основа, оваа каматна стапка забележа раст од 0,10 п.п.



Извор: НБРСМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата во јули се намали за 0,01 п.п. на месечна основа и изнесува 0,79%, што се должи на намалувањето на каматните стапки на денарските депозити без и со валутна клаузула (за 0,04 п.п. и 0,01 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки на депозитите во странска валута бележат раст (за 0,02 п.п.). Каматната стапка на вкупните депозити на домаќинствата е пониска за 0,24 п.п. на годишна основа.
- Овој месец, каматната стапка на новопримените депозити на домаќинствата⁹ изнесува 0,57%, што претставува месечен пораст од 0,04 п.п. Растот произлегува од зголемувањето на каматните стапки на депозитите во денари без валутна клаузула и каматните стапки на депозитите во странска валута (за 0,05 п.п. и 0,03 п.п., соодветно), во услови кога не се примени денарски депозити со валутна клаузула. Оваа каматна стапка е намалена за 0,22 п.п., во споредба со јули претходната година.

⁹ Во графиконот што се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



Народна банка на Република Северна Македонија Дирекција за статистика

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците

http://www.nbrm.mk/statistika_na_kamatni_stapki.nspix

Методолошки објаснувања:

http://www.nbrm.mk/content/statistika/Monetarna%20statistika/metodologija/Metodologija_MIR_07_2018_mak.pdf

Следни објавувања: Календар на објавување податоци

http://www.nbrm.mk/content/statistika/kalendar/Kalendar_na_objavuvanje_podatoci.pdf

Месечни податоци за каматните стапки: 30 септември 2021 година (референтен пресек заклучно со август 2021 година).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/110/108).